



Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ

ФОТО МАНИЈАК - NOKIA N82



Најавен е наследникот на супер успешниот модел на Nokia - N73. Следен е N82! WiFi, GPS и TV излез, се само некои од опциите кои наследникот ги има во својот богат список на опции. Екранот е со 16 милиони бои и големина од 320 x 240. Има Bluetooth конекција со A2DP поддршка, а најважно од сè - 5 мегапиксели камера со Carl Zeiss леќа и долгоочекуваниот Xenon флеш! Ке користи S60 3rd Edition Feature Pack 1 оперативен систем, најавени се 100MB интерна меморија, и поддршка за 1 гига MicroSD картичка. Овој убавец е најавен за четвртиот квартал од оваа година, а цената сè уште не се знае.



HP PHOTOSMART R837

Направете зачудувачки фотографии со 7,2 мегапиксели, со моќниот и едноставен за употреба HP Photosmart R837 дигитален

фотоапарат. Овој фотоапарат се карактеризира со голем 7,6 см (3 инчи) дисплеј на сликата и екстра широк агол на гледање до 170 степени - перфектен за гледање фотографии на отворено и во затворени простории. Подобрете ги фотографиите во самиот апарат со HP photo touch-up за отстранување на недостатоците и последната генерација на HP Real Life технологиите, како што се HP Design Gallery за стеснување и најдоброто отстранувач на црвени очи во индустријата досега. HP Photosmart R837 дигиталниот фотоапарат, исто така, има и коректор за очите на милениците и HP steady photo anti-shake систем, кој помага да нема заматени фотографии поради тресење.



BIOLOCK: ИЗЛЕЗЕТЕ ОД ДОМА БЕЗ КЛУЧ

Бидејќи редовно ја следиме новата технологија и ги презентираме најновите изуми, еве нешто корисно што навистина би можеле да го употребите во својот дом. BioLock Fingerprint Deadbolt овозможува да ја отворите вратата во стилот "Отвори се Сезаме" со мал допир на палецот. Може да запомни 50 различни отпечатоци од прсти, а за "старата школа" има и клучеви, така што делува и како обична брава. Потребна е само секунда за да се скенира прстот, со што вратата ќе се заклучи или ќе се отклучи.



FA. ALIJA DAUTOSKI POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNO. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OŠTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

**EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA**



Büro Makedonija
Tel. 048 / 473 315
Mob. 070 / 711 788
70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33
Feuerbach www.dautoski.de

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mob. 0171 / 5 46 32 20
0172 / 7 62 20 49